

Според бриселски извори, последните средби на министрите Милошоски и Еленоски со евродипломатите и со функционерите на Алијансата се искористени за предупредување дека Скопје, односно Македонија, мора да се подготвува за сите варијанти.

Дури и внатрешните односи во Македонија, поврзани со дијалогот, како и кризата на релација ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, се ставаат во контекст на прашањето на статусот на Косово.



"НАШИОТ ДЕН БРЗО ЌЕ ДОЈДЕ", ОТИ "ПРИЈАТЕЛИТЕ НА КОСОВО НЕМА ДА ДОЗВОЛАТ ОДОЛГОВЛЕКУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ", ПРЕМИЕРОТ ГРУЕВСКИ ВО РАЗГОВОР СО КОЛЕГАТА ЧЕКУ ВО ПРИШТИНА

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ОНОЈ КОЈ ГО КОВЕ ЖЕЛЕЗОТО, ТОЈ ГО КОВА И КРСТОТ НА НАРОДИТЕ НА БАЛКАНОТ

Според сè уште непотврдени информации, агресивната надворешна политика на САД успеа да ја стопи тврдоглавоста на Русија, односно она што Наполеон не го стори, или Хитлеровата војска во 1941 година, тоа го направи Вашингтон. Москва потклезна, "Црвениот плоштад" е освоено. Русија го менува тврдиот став за недавање независност на Косово, со што повторно длабоко ги разочара Србите. Оваа ротација на ставовите, пиши па бриши, скапо ќе ја чини Србија, која полека се стабилизира по турбуленциите предизвикани со кризата околу формирањето нова Влада. Сепак, "предавството" не само што ќе се одрази на српската, туку и врз македонската политичка сцена, која е зафатена од внатрешно коалиционо невреме. Значи, во овој момент само едно е сигурно дека во рок од осум години,

Србите по втор пат ја губат поддршката на некогаш традиционалниот партнер и сојузник Русија, која според речникот на Милошевиќ, ги предаде и за време на авиокампањата во 1999 година. Оттогаш до денес, во врска со прашањето на статусот на Косово, позициите на Србија и на Македонија многу се сменија, ниту Србите го задржаа Косово, а ниту Македонија се етаблира како држава. Затоа прашањето како ќе се однесуваат политичките врхушки во Скопје и во Белград, ќе биде мошне интересно и возбудиливо.

МОРАТОРИУМ ИЛИ...

Откако "баќушка" си легна на брашното и ја прифаќа стратегијата за нова резолуција, која набрзо би требало да им биде предадена на членките на Советот за безбедност на ООН, се

отворија многу политички сценарија на Балканот. Дури и внатрешните односи во Македонија, поврзани со дијалогот, како и кризата на релација ВМРО-ДПМНЕ и ДПА, се ставаат во контекст на прашањето на статусот на Косово. Имено, само Албанците на Косово сигурно ќе профитираат, односно се во блага предност во однос на дви-

Во минатиот број на "Македонско сонце" во мега интервјуто со проф. д-р Љубомир Цуцуловски направена е ненамерна грешка, која се однесува на делот на "левоориентираните професори на Оксфорд, кои предупредуваат дека како компензација на Западниот дел на Македонија", нашата земја наводно би го добила Пиринскиот дел од Македонија.

Поради овој ненамерен пропуст им се извинуваме на читателите.

жењата во регионот, додека другите фактори се минорни играчи.

Доколку се остварат информациите дека Русите се враќаат на Косово, на природните граници, во српските енклави, дури тогаш Пандорината кутија ќе биде отворена, но не поради тоа што Албанците од Косово нема веднаш да ја добијат независноста, туку ќе се отвори прашањето за границите на Балканот. Тоа значи дека оној кој го кове врелото железно, тој и ќе го искове крстот на народите и на нациите на Балканот.

Според полуофицијалните информации кои пристигнуваат од Москва, Русија се согласи со САД и со ЕУ за иднината на Косово. Но, од друга страна, позитивниот сигнал или апстинирањето во гласањето околу планот на Марти Ахтисари за статусот на Косово, директно ќе се одрази врз односите меѓу соседите. Во однос на новите поглавја од косовската приказна, српските политичари се затечени. Тие сè уште пукаат со стари пароли и излитени фрази, особено политичарите кои уште пред 1999 година ги продадоа националните интереси на Србите.

"Ќе се бориме со сите легални и дипломатски средства Косово да остане дел од Србија, а во исто време ќе се бориме со сите сили и што побрзо да влеземе во ЕУ и тоа се две неповрзани

битки", истакна потпретседателот на српската Влада, Божидар Дјелиќ. Тој сè уште игра на старата карта Русија.

"Русија доследно инсистира на почитување на Резолуцијата 1244 со желба да дојде до компромис, кој ќе го прифатат и Белград и Приштина", оценува Дјелиќ во интервјуто дадено за српкиот печат, додавајќи дека Владата на Србија сака што повеќе членки на Советот за безбедност на ОН да се приближат кон таа позиција.

Инаку, прашањето за статусот на Косово за албанските политичари од Приштина е национален приоритет, кој дури и фигуративно ќе биде одбележан со марш од "косовската престолнина" до Тирана.

"Прашањето за статусот на Косово не зависи од косовските власти, туку од меѓународниот фактор", изјави косовскиот премиер Агим Чеку, додавајќи дека Косово ќе прогласи независност на денот кога ќе биде усвоена нова резолуција во ООН. Истовремено, тој истакна дека "тој ден брзо ќе дојде", оти "пријателите на Косово нема да дозволат одолговлекување на процесот". Премиерот уште еднаш ги повика политичките лидери и населението на Косово да го зачуваат политичкото единство, стабилност, партнерство и доверба додека чекаат на усвојување нова резолуција за Косово.

ПОДГОТОВКИ ЗА НОВИ БЕГАЛЦИ

Што ќе прават македонските политичари? Ставот на претседателот Бранко Црвенковски е непроменет. Тој работите ги лоцира во Њујорк, а Владата и министрите добиваат други информации. Според бриселски извори, министрите Милошоски и Еленоски биле предупредени дека Македонија мора да се подготвува за многу варијанти. Враќањето на руските мировници на Косово ќе предизвика нов бран бегалци, кои ќе ја дестабилизираат состојбата во протекторатот, но и во нашава земја, што ќе се почувствува во новиот национален дебаланс меѓу населението.

Во прилог на ваквата теза се и одолговлекувањата на исходот од политичкиот дијалог, кој ги обременува внатрешните македонско-албански односи, како и новонастанатата ситуација во односите во владината коалиција. Имено, поврзаноста на Агим Чеку со првенците на ДПА е неспорна, но таквиот сооднос може да се одрази врз релациите Скопје - Приштина, бидејќи во секој случај поддршката на независноста на Косово може да биде иницирана и од малите сојузници на Вашингтон.

NOVATEX-SKOPJE

HARIBO

SEKOE DETE GI SAKA

И ВОЗРАШНИТЕ ИСТО ТАКА

HARIBO

NOVATEKS - SKOPJE

Тел. 02 309 71 53
02 309 71 67

e-mail: novatex@mt.net.mk

www.novatex.com.mk